

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишан(иот/ата) _____
(име, татково име и презиме)

од _____ изјавувам дека на ден _____ 200__ година бев запознат/(а) со одредбите на Законот за класифицирани информации и со Законот за изменување и дополнување на Законот за класифицирани информации и со другите прописи и меѓународни договори, односно со националните стандарди за безбедност на класифицираните информации и со обврската да постапувам според нив при ракување и чување на класифицираните информации што ќе ми бидат дадени на користење.

Со потпишувањето на оваа изјава потврдувам дека ми е особено укажано на следните обврски:

- да се придржувам до сите пропишани мерки за административна, за физичка, за информатичка и за индустриска безбедност, во согласност со степенот на класификацијата;
- да се придржувам кон принципот „потребно е да знае“;
- да ги преземам потребните активности за прием, за обработка, за утврдување на корисниците на класифицирани информации и да вршам распоредување и проследување до нив;
- да известам ако дојде до престанок на исполнување на условите за добивање на безбедносниот сертификат;
- за секоја класифицирана информација добиена непосредно, ќе го известам овластеното лице во органот, односно во правното лице;
- ќе ја имам предвид можноста од разузнавачка активност насочена кон класифицираната информација до која ќе дојдам во текот на работата;
- за секоја активност што може да ја наруши безбедноста на класифицираната информација без одлагање ќе го известам најблискиот орган за безбедност на класифицирани информации, а во случаи на итност надлежните безбедносни органи во Република Македонија;
- нема да го попречувам вршењето на инспекцискиот надзор;
- ќе постапувам според предложените мерки и рокови за отстранување на недостатоците и неправилностите, констатирани и доставени од страна на инспекторот.

Запознат(а) сум:

- дека обврската за чување на сите сознанија добиени од класифицираните информации или за активностите преземени за безбедност на тие информации продолжува и не престанува со прераспоредување на друго работно место, односно со престанокот на работниот однос, с# до нивната декласификација и
- дека прекршувањето на оваа обврска се смета за повреда на прописите за чување на тајноста на податоците и дека во согласност со прекршочните одредби од Законот тоа повлекува одредена глоба, а во потешки случаи и за кривично дело, што повлекува одговорност според Кривичниот законик на Република Македонија.

(своерачен потпис)

Дека именуван(иот/ата) е запознат(а) со обврските за постапување според законите и другите прописи за безбедност на класифицираните информации, дека правилно ги разбрал(а) и дека е свесен(на) за одговорноста во случај кон нивно непридржување, тврди и заверува

Скопје, _____ год.

(овластено лице)

